

ЕДИПОС - Грција

Едипос или Лутра Едипос е најпознатата и најстарата бања во Грција, специфична по комбинацијата од термалните извори во море. Во прилог на тоа дека се работи за една од најстарите бањи оди и фактот што бањата се спомнува во делата на славниот грчки филозоф Аристотел. Во Римско време тука поминале Хадријан, Септимиј и Марко Аурелиј, од овој период се славните римски бањи – Сила.

Програма на патување:

1. Ден 21.05.2021 (Петок) СКОПЈЕ - ЕДИПОС

Состанок на групата на паркингот кај Хотел ВИП спроти саем во 01:30 часот. Поаѓање за Евија во 02:00 часот. Патувањето се одвива преку граничниот премин Богородица кратки паузи за одмор и обавување на царински формалности. Во утринските часови пристигнување на пристаништето Глифа. Качување на траект патување (30мин). Пристигнување на вториот по големина остров во Грција, Евија кај местото Агиос Кампос. Кратко возење до една од најпознатите бањи во Грција Лутра Едипос. Сместување во хотелот Лито лоциран во центарот на Едипос. Краток пешачки разглед : пристаништето, променадата, хотелот Термо Сила се до термалните извори кои се вливаат во Егејското Море. Слободно време за индивидуални активности, релаксација и одмор. Можност за користење на термалните извори. **Вечера. Ноќевање.**

2. Ден 22.05.2021 (Сабота) ЕДИПОС - АТИНА - ЕДИПОС

Појадок. Ден предвиден за целодневна факултативна посета на лулката на демократијата и главниот град на Грција, Атина. Рано наутро поаѓање кон Атина, бродски превоз со траект од Едипос до Аркица, пристигнување во Атина претпладне, состанок со локалниот водич кој ќе не запознае со Атина преку панорамски разглед на градот со автобус: плоштадите **Омонија** и **Синтагма**, **Парламентот**, **Евзоните**, **Олимпискиот Стадион**, **Храмот на Зевс**, **Адријановата Porta**, **Акропол...** Панорамскиот разглед завршува кај Акропол, можност за индивидуална посета со водичот на Акропол со доплата на лице место. Слободно време за индивидуални прошетки и разгледи низ Атина. Враќање кон Едипос преку мостот кај **Халкида**, главниот град на островот со автобуски превоз по должина на островот. **Вечера. Ноќевање.**

3. Ден 23.05.2021 (Недела) ЕДИПОС – ПРОКОПИ – ЕДИПОС

Појадок. Ден предвиден за **факултативна** посета на местото Прокопи познато по манастирот посветен на Св. Јован Рускин. Се верува дека моштите на овој **светец** кои се положени тука се чудотворни и лековити, заради што манастирот годишно привлекува голем број на верници. Покрај самата црква поставени се неколку убави **кафулиња** и **продавнички** каде се продаваат традиционални локални сувенири. Враќање во Лутра Едипос, можност за користење на природните базени на отворено со минерална вода кои се влеваат во морето. **Вечера.Ноќевање**

4. Ден 24.05.2021 (Понеделник) ЕДИПОС - СКОПЈЕ

Појадок. Слободно време за индивидуални активности. На пладне поаѓање кон Агиос Кампос, качување на траект и продолжување кон Глифа. Дневно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Скопје во вечерните часови.

Цена по лице - 129€/8.000 мкд

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус на наведената релација;
- Сместување во Хотел Лито 3* лоциран во центарот на Лутра на база 3 ноќевања;
- Исхрана на база **полупансион (појадок и вечера)**;
- **Бродски превоз на релација Глифа – Агиос Кампос – Глифа**;
- Организација и реализација со туристички придружник;
- Туристичка такса

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Задолжително патничко осигурување
- Факултативна посета на Атина со локален водич - 35€ мин (минимум 25 пријавени);
- Факултативна посета на Прокопи 10€ (минимум 25 пријавени);
- Влезници по културно - историски музеи, индивидуални трошоци.
- ПЦР тест за Ковид 19 – 1200 денари (можност за резервација и уплата во агенција)

Попусти и опционални доплати:

- Доплата за одбирање на ред на седење во автобус - 10€/620мкд (мин. 2 седишта);
- Доплата за еднокреветна 30€/1.860мкд од цената на аранжманот;
- Трето возрасно лице на дополнително легло – 10% од цената на аранжманот;
- Дете 2-10год. во придружба на 2 возрасни плаќа 45€/2.790мкд;
- Дете 11-14год. во придружба на 2 возрасни плаќа 75€/4.650мкд;
- Доплата за дополнително седиште во автобус 50€/3.100мкд.

Напомени:

- За реализација на аранжманот потребен е минимум од 30 патници.
- За патувањето е потребно да поседувате валиден биометриски пасош, најмалку 3 месеци пред истек.
- Капацитетот на автобусот за ова патување е исполнетост според моменталниот протокол за автобуски сообраќај.
- **За ова патување е потребен сертификат за вакцинација или негативен PCR тест. Агенцијата организира тестирање во просториите на туристичката агенција во договорено време, тестот ќе ве чини -50% од редовната цена на овластена лабораторија за издавање на истите. (цена на ПЦР тест 1,200 ден, во случај на позитивен резултат средствата платени за тестирања се неповратни).**
- За време на патувањето ќе бидат запазени сите протоколи, задолжителна дезинфекција при влез во автобус, одржување на дистанца на патници кои не патуваат заедно.
- При влез во автобус задолжително мерење на телесна температура на секој од патниците, во случај на покачена телесна температура лицето нема да може да патува, согласно протоколите и препораките за меѓународен сообраќај, а уплатениот износ нема да биде рефундиран.
- За време на патувањето во автобус задолжително е носење на заштитна маска со која се покрива устата и носот.
- Патниците се должни за цело време траење на патувањето да внимаваат на својата безбедност и на безбедноста на цела група и да ги почитуваат правилата и препораките дадени од страна на водичот.
- Организаторот го задржува правото во случај на недоволен број на пријавени, да го откаже аранжманот најдоцна до 7 дена пред поаѓање.
- За реализација на факултативните излети потребен е минимум од 25 патници, организаторот го задржува правото во случај на недоволен број на пријавени да ја промени цената на факултативата или истата да ја откаже.
- Плаќањето се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1eur=62мкд.
- За овој аранжман важат ОУ на патување од СКТМ и Авиотурс Травел Сервис.